

**ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОСТВАРЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА
"ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ"
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 ГОДИНА**

Во периодот од 01.01 до 31.12.2019 година ДС Смитх АД Скопје оствари позитивен финансиски резултат од 33.790 илјади денари пред оданочување, односно 28.924 илјади денари по оданочување.

Во тековната година остварени се вкупни приходи од продажба 849.605 илјади денари, кој во однос на 2018 е зголемен за 16%. Зголемувањето на приходите е значително во секторот амбалажа, односно зголемување од 5% од продажба на домашен пазар и 41% од продажба на странски пазар.

Приходите од продажба на отпадна хартија се намалени, диктирани од светските берзанските услови кои не дозволуваа задржување на минатогодшното ниво на приходи.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 814.186 илјади денари, кои во однос на 2018 се зголемени за 7%. Зголемувањето на расходите во однос на зголемените вкупни приходи е по повеќе основи:

- Расходите по основ на суровините и материјалите се 5% зголемени, покрај зголеменото производство, од причина што цената на основната суровина - хартијата во тековната година се намалуваше, како и цената на отпадната хартија исто така бележеше тенденција на постојано намалување;
- Зголемени дистрибутивни трошоци согласно зголемена продажба;
- Согласно инвестиционото вложување во минатата година амортизацијата е зголемена за 16% во однос на минатата година;
- Вредносното усогласување на тековните средства е согласно сметководствените политики на друштвото;
- Трошоци за вработените се на исто ниво како минатата година, односно друштвото оствари поголема продуктивност, со истиот број на вработени се произведе и продаде за 16% повеќе. Намалување на трошоците за 50% најмногу има кај надоместоците за службени патувања.

Во однос на претходната година ДС Смитх АД Скопје нема промена во сметководствените политики и методите на вреднување на ставките во финансиските извештаи.

Покрај минатогодишните инвестициони вложувања во секторот сервис хартија, со што се зголеми капацитетот за набака на суровини, секторот

оствари негативен резултат пред оданочување во износ од 9.963 илјади денари.

Промени во кредитната задолженост на Друштвото споредено со последните годишни ревидирани финансиски извештаи нема, освен во зголемување на неплатените краткорочни обврски кон поврзани страни.

ДС СМИТХ АД СКОПЈЕ